



УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
објавува

КОНКУРС  
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+  
АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР  
за летниот семестар во академската 2017/2018 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ К103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.

За размена на додипломско ниво, право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии.

**Времетраење на мобилноста за студенти:** еден семестар.

**Времетраење на мобилноста на наставниот кадар:** 1 недела (до 5 работни денови). Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус+ договори меѓу Универзитетот и ЕУ универзитетите. ([Види листа на Еразмус+договори](#))

**Потребни документи за мобилност на студенти:**

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страната на Универзитетот [www.ukim.edu.mk/меѓународна\\_соработка/ЕРАЗМУС+](http://www.ukim.edu.mk/меѓународна_соработка/ЕРАЗМУС+) или интернет-страната на факултетот:

- пополнет формулар за пријавување ([Student Application Form](#));
- договор за студирање ([Learning Agreement](#)) во кој се утврдува програмата за студирање, потпишана и одобрена од страна на студентот, матичниот факултет/Еразмус координаторот и согласно компатибилноста на студиската програма, со факултетот во странство (30ЕКТС);
- уверение за положени испити на македонски јазик и превод на англиски јазик;
- најмалку една препорака (на англиски јазик);
- уверение/диплома за познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот издадена од признат центар/школа за странски јазици;
- уверение за редовен студент- запишан семестар/година (на македонски јазик);
- кратка биографија ([Europass model](#)).

Висината на стипендијата за студентите изнесува 450-500 ЕУР месечно, согласно земјата во која се престојува (Види листа на интернет-страната на Универзитетот.

Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично студентите.

**Потребни документи за мобилност на наставен кадар:**

**мобилност за наставен ангажман (teaching):**

- ([Staff Application Form](#)) ;
- ([Staff Mobility Agreement for Teaching](#)) ;
- покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
- кратка биографија ([Europass model](#)).

**мобилност за обука (training) :**

- ([Staff Application Form](#));
- ([Staff Mobility Agreement for Training](#)) ;
- покана (Letter of invitation) од страна на Универзитетот- домаќин;
- кратка биографија ([Europass model](#)).

**Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно со утврдените критериуми: академскиот успех, познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.**

При одлучувањето, предност ќе имаат кандидатите кои аплицираат за првпат и досега не користеле Еразмус+ стипендија.

Кандидатите лично ја поднесуваат апликацијата до Еразмус+ координаторот **во три примерока** на факултетот каде студираат најдоцна **до 5 октомври 2017.**

(Еден примерок за Еразмус+ кординаторот, еден примерок задржува студентот и еден примерок се доставува до Ректоратот на УКИМ)

(Види листа на Еразмус координатори по факултети).

Краен рок за поднесување на рангираните апликации од страна на факултетите до Ректоратот е **10 октомври 2017.**

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ